

с7. 402.
28.04.2011

Во согласност со член 22 од Статутот на општина Могила (Сл.гласник на општина Могила бр.5/2006) и врз основа на член 101 од Деловодникот за работа на Советот на општина Могила (Службен гласник на општина Могила бр.6/2006) се води:

ЗАПИСНИК

Од одржаната Седница на Советот одржана на 20.04..2011 година
Присутни советници евидентирани во 10 часот се сите 8 членови на советот на општина Могила.

Присутен на седницата е градоначалникот, правничката Николина Глигуровска, и Кети Петрова која го води записникот.

За работа на денешната седница е предложен следниот:

Дневен ред

1.Усвојување на записникотод последната седница на советот одржана на ден 14.03.2011 година.

2.Предлог-Одлука за сопствено учество во програмата на –СДЦ- за организирање на буџетски форуми.

3.Предлог-Одлука за именување на членови во ОУ"Гоце Делчев" Могила.

4. Предлог за согласност на Одлуките од ОУ на с.Могила за завршната сметка и финансов извештај за сметките.

5.Предлог-за согласност на Одлуките на ОУ "Кочо Рацин" с.Ивањевци за завршната сметка и финансов извештај за сметките .

6. Предлог-одлука за финансиска поддршка на МЗ с.Св Тодори.

Имаше кворум за работа,Претседателот ја отвори Седницата и го прочита дневниот ред – дополнување една точка.

Пеце Кондовски во врска со 6-та точка – да се направи аналоза и да се извадат имотни листови.

7.Предлог – Одлука на советничката група на СДСМ за барање на имотни листови за имотот на Месните заедници во сопственост на општина Могила.

Третата, четвртата и петата точка се повлекуваат од дневниот ред за наредната седница.

7. Предлог –Одлуката на советничката група на СДСМ се стави на гласање.

Присутни: 8

Се изгласа ЕДНОГЛАСНО

Дневниот ред се стави на гласање

Присутни:8

Се изгласа ЕДНОГЛАСНО

1.Записникот се стави на гласање

Присутни: 8

ЗА-5

ВОЗДРЖАНИ-3

НЕ ГЛАСАЈ-1

2.Предлог –Одлука за сопствено учество во програмата на СДЦ за организирање на буџетски форуми.

Образложи Гордана Лозановска Стефановска дека треба да се аплицира и дека постојат три видови на форуми и тоа основен буџетски и меѓуопштински форум и се планира да се аплицира на буџетски форум. Се бара да се прифати Предлог –Одлуката и да се достават документите- Одлуката за сопствено учество во висина од 1.900.000,00 MKD до СДЦ.

Жана Лулевска –комисијата за буџет и финансии одржа состанок и Предлог-одлуката се изгласа ЕДНОГЛАСНО.

Предлог – Одлуката се стави на гласање

Присутни:8

Се изгласа- ЕДНОГЛАСНО

3.Предлог-Одлука за финансиска поддршка на М.З во с.Св Тодори

Жана Лулевска –комисијата за буџет и финансии одржа состанок и едногласно ја изгласа Предлог –Одлуката за 30.000 денари.

Градоначалникот- образложи дека е потребно да се постави нов струјомер за да можат да ја активираат.

Точката се стави на гласање

Присутни:10

ЗА-10

ПРОТИВ- НЕМА

ВОЗДРЖАНИ НЕМА

За дискусијата од состанокот на комисијата во врска со М.З и општина Могила,Општина Могила има дадено објекти кои ги користат М.З, бара да се направи анализа и да се извадат имотни лстови.

Драганчо Српчански во врска со месните заедници- Каква е ситуацијата со објектите, прашува дали се на општината или се сопственост на месната заедница ?

Градоначалникот образложи –Месните заедници како правни лица не постојат не фигурираат и сите објекти припаѓаат на општината .По одлуката донесена во Службен весник треба да се префрлат како имот на општината .

Пеце Кондовски –сите објекти што спаѓаат на општина Могила да се видат со имотни листови.

Точката се стави на гласање

Присутни :10

ЗА-10

ПРОТИВ НЕМА

ВОЗДРЖАНИ НЕМА

Претседателот ја затвори седницата бидејќи дневниот ред е исцрпен.

Седницата заврши во 11 часот

Записничар:
Кети Петрова

Општина Могила
Претседател на совет
Ицо Велјановски с.р